

Јавно претпријатие  
Погребални услуги Свети Николе  
0202-33715  
22.12.17.

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ НИКОЛЕ**

**ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ  
ЗА  
2018 ГОДИНА**

Свети Николе , декември 2017 година

## **ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ на ЈП "Погребални услуги" – Свети Николе за 2018 година**

Јавното претпријатие ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ Св.Николе, е основано од Советот на Општина Св.Николе во 2007 година со основна дејност управување со гробиштата т.е изградба, уредување и одржување на гробиштата односно управител на градските гробишта во Свети Николе, дејност која досега успешно ја извршува.

Освен редовните активности за управување со Градските гробишта , Ј.П. ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ Св.Николе своите активности во 2018 година ќе ги насочи кон:

- Склучување на договори за трансформација на статусот на старо гробно место со доделување на употреба на гробно место како лична службеност со сите граѓани кои доставиле податоци за гробно место, и приирање на податоци од граѓаните кои немаат доставено податоци со цел завршување на евиденцијата за гробни места во Градските гробишта во Св.Николе.
- Хортикултурно уредување на гробиштата кои се со површина од околу 3 хектари: редовно косење на тревата, посадување цвеќе, посадување на дрвореди.
- Редовно чистење на постојните стази и патеки (зимно време отстранување на снегот) за движење на граѓаните.
- Поставување на клупи за седење покрај пешачките патеки, дрвореди и околу капелата како и редовно одржување на постојните.

- Партерно и хортикултурно уредување на просторот околу капелата и изработка на настрешници за засолнување и посетителите на капелата кои се надвор од дожд.
- Поправка на постојните и изградба на нови чешми за вода.
- Изработка на ограда покрај автопатот во новиот дел од гробиштата со цел спречување на неовластено влегување во Градските гробишта.
- Изградба на пешачки патеки од бетон или бекатон како и реконструкција на постојните за да има непречен пристап до секое гробно место.
- Бетонирање на гробни оквири како и резервни дупли и поединечни гробни оквири.
- Ќе се изврши проширување на системот за видео надзор во гробиштата како и работните простории на ЈП ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ како би можело комплетно да се следи евентуалното неовластено влегување и оштетување на надгробните споменици.
- Редовно чистење на каналите за одведување на атмосферските и подземните води за да се спречи поплавување на гробиштата како и изработка на нова атмосферска канализација.
- Поставување на нови и замена на оштетени канти за смет
- Изградба на ВЦ кабини во градските гробишта
- Изработка на влезни капии во Градските гробишта.
- Проширување на уличното осветлување во Градските гробишта со нови сијалични места во новиот дел.

-Активности за проширување на градските гробишта во Свети Николе.

-Уредување и оградување на селски гробишта доколку бидат даден на управување на ЈП ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ Св.Николе за што располагаме со човечки и материјални ресурси.

Со оглед на фактот дека повремено се бараат услуги од ЈП ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ Св.Николе од страна на жителите од селските населби, како и нашата заложба да и жителите од овие селски населби ги користат нашите услуги ке се направат напори да се обезбеди возило за превоз на работници и опрема - комбиниран возило со што ке може да се изведуваат и активности за изградба и одржување на селските гробишта, како и бетонирање на оквири и тротоари и во селските гробишта и нивно оградување.

Ке се набават нови грбни косачки за редовно и брзо косење на тревните површини во гробиштата како во градот така и во селата, како и отворените одводни канали

Доколку се обезбеди финансиска конструкција ќе се набави трактор со приколка за изнесување на смет и шут од гробиштата.

Ке се организираат средби со граѓаните т.е. претставници на најразлични организации како Месни заедници и здруженија на пензионери, инвалиди, борци и слично со цел подобрување на услугите кои ги пружа Јавното претпријатие ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ како и зголемување на наплатата на сметките кои се испорачуваат на граѓаните.

Работата на претпријатието ќе биде транспарентна и средствата од гробната такса на граѓаните ќе се употребуваат во согласност со нивната намена.

Максимален напор ќе се вложи за зголемување на процентс на наплата на побарувањата преку едукација на граѓаните прек кампањи, огласи, соопштенија.

Во соработка со Локалната самоуправа ќе се едуцираа граѓаните од населените места во Општина Свети Николе з управување и одржување на гробиштата и во селските средини с што би се олеснало и на тие наши сограѓани.

Активно ќе се вклучиме во изработката на новиот Закон за гробишта и погребални услуги кој е во најава за да истиот биде во целост применлив и во помали Општини како што е Св.Николе.

Подетално планираните активности во 2018 година на ЈП ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ Св.Николе се прикажани преку следнава табела изразено во количини

**Табела на планирани активности во 2018 година**

Опис на активноста	мера	количина
1. Склучување на договори за носители на гробни места		
2. Одржување на постојните зелени површини и одржување на јавната чистота на градските гробишта	м2	30.000
3. Поставување на нови клупи	број	10
4. Уредување на плато околу капела	м 2	500
5. Изведба на водоводни линии за нови јавни чешми	метри	300
6. Изградба на сидани чешми со одвод	број	5
7. Реконструкција на постојни чешми	број	2
8. Изработка на жичана ограда	метри	800
9. Изградба на пешачки патеки	м2	200
10. Реконструкција на постојни бетонски патеки	м2	100
11. Бетонирање на поединечни и дупли оквири	број	60
12. Изработка на канализациона мрежа	метри	200
13. Чистење и одржување на отворен одводен канал	метри	500
14. Изработка на атмосферска канализација	метри	30
15. Проширување на уличното осветлување со нови бандери	број	6


16. Поставување на канти за отпадоци	број	20
17. Изградба на ВЦ кабини во градски гробишта	број	3
18. Изработка на влезни капии	број	3
19. Изработка на настрешници пред капелата	број	3

Средствата потребни за реализација на планираната програма за работа и развој на ЈП “Погребални услуги“ Свети Николе за 2018 година, се планира да се обезбедат од :

- 1.Надоместок за гробна такса.
- 2.Од градежни услуги – бетонирање на тротоари и оквири на гробни места.
- 3.Надоместок за користење на инфраструктурата во градските гробишта.
- 4.Надоместок за споменичари за изведување на градежни работи во градските гробишта.
- 5.Надоместок за доделување на резервации на гробни места.
- 6.Од продажба на трговски стоки.
- 7.Од пружање на други услуги поврзани со дејноста на претпријатието.

Динамиката на реализацијата на горепредвидената програма за работа и развој на ЈП “Погребални услуги“ – Свети Николе за 2018 година, ќе се одвива во зависност од приливот на финансиските средства по сите горенаведени основи.

Свети Николе,  
22.12.2017 година



ЈП “Погребални услуги“  
Свети Николе  
директор

Сашо Накев